



До: _____

Сл. бр. IPA/2015/381 941

Дата: 21.04.2017

Предмет: Барање за доставување на понуди за подготовка на анализа на институционалните капацитети на локалните граѓански организации, за ЕУ проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“ (РЕФ. IPA/2015/381 941)

Почитувани,

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуги за подготовка на институционалните капацитети на локалните граѓански организации на гореспоменатиот проект.

1) Понудата треба да ги содржи следниве информации:

- Финансиска понуда (документ во прилог, анекс 1)
- Тековна состојба на добавувачот (доколку е правно лице), не постара од една година;
- Предлог методологија (формулар даден во прилог, анекс 2);
- Кратка биографија на експертот предложен за подготовка на анализата (формулар во прилог, анекс 3 и анекс 3.1);
- Потпишана изјава за ексклузивност и достапност, (документ во прилог, анекс 4)
- Потпишана изјава (доколку се работи за правно лице) дека нема правни пречки за реализација на активноста (документ во прилог, анекс 5);¹

Повеќе информации за ангажманот можете да најдете во документот „Услови за работа“, во прилог.

* Забелешка: Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Оттаму, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да бидат прифатени.

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печат и потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оригиналот“.

Понудата се доставува во затворен коверт во архивата на Фондација за развој на локалната заедница (ул. Сремски Фронт б.б. детска градина „Сончогледи“ Штип) или скенирана на е-пошта bsarkovski@frlz.org.mk.

¹ Доколку понудувачот е правно лице изјавата треба да ја потпише застапникот на правното лице



На надворешната страна на ковертот наведете: „За тендер Реф. Бр. ИПА/2015/381 941“ и текстот "Да не се отвора пред сесијата за евалуација".

Документите во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од одговорното лице.

Понудата треба да се достави во рок од 7 дена од денот на прием на барањето, но не подоцна од 28.04.2017 година (петок), до 16:00 часот.

Сите понудувачи кои доставиле понуди кои ги исполнуваат условите ќе бидат разгледани од страна на евалуационата комисија и соодветно известени.

Со почит,

Борис Шарковски

